

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на ЈП СТАНДАРД Дебар бр.03-114/2 од 09 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-147/20 од 17 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 август 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП СТАНДАРД Дебар за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП СТАНДАРД Дебар се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
 - за 2021 година во износ од 2,99 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 3,26 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 3,41 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,91 %;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 4,65 %;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 4,45 %.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 2,96 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 3,01 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 3,11 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 3,41 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 3,25 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 3,56 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈП СТАНДАРД Дебар, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година бр. бр.03-114/2 од 09 јули 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-147/20 од 17 јули 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈП СТАНДАРД Дебар ја достави следната документација:

1. Прилог 1 – пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 – изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП СТАНДАРД Дебар во барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	199.158
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	12.727
Трошоци за осигурување на основни средства	0
Бруто плати	1.629.662
Други услуги	52.877
Останати и вонредни трошоци	159.523
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	18.124
Вкупно оперативни трошоци	2.072.071
Остварена просечна пондерирана тарифа	2,92

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	1.894.275	1.948.898	2.004.981
Амортизација	денари	91.806	255.296	250.728
Средства за ликвидност	денари	10.063	11.130	11.366
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	5.470.000	-	-
Принос на регулирани средства	денари	26.459	21.864	17.444
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	-	-	-
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.022.602	2.237.189	2.284.518
Количина	m ³	671.152	656.462	642.099
Просечна тарифа	ден/m ³	2,99	3,26	3,41
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	2,96	3,11	3,25
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	3,01	3,41	3,56

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 29 јули 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 21 август 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП СТАНДАРД Дебар за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Во рокот даден во објавата на Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП СТАНДАРД Дебар, за регулиран период 2021-2023 година не беа доставени сугестии, забелешки и предлози од сите заинтересирани страни.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки

4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение Актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-1793/1 од 27 август 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед. мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	1.894.275	1.948.898	2.004.981
Амортизација	денари	91.806	255.296	250.728
Средства за ликвидност	денари	10.063	11.130	11.366
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	5.470.000	-	-
Принос на регулирани основни средства	денари	26.459	21.864	17.444
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	-	-	-
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.022.602	2.237.189	2.284.518
Количина	м³	671.152	656.462	642.099
Просечна тарифа	ден/м ³	2,99	3,26	3,41
Минимална просечна тарифа	ден/м ³	2,96	3,11	3,25
Максимална просечна тарифа	ден/м ³	3,01	3,41	3,56

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги прифати оперативните трошоци согласно податоците од Барањето:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар изнесуваат 175.193 денари за 2021 година, 177.821 денари за 2022 година и 180.488 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства изнесуваат 11.198 денари за 2021 година, 11.397 денари за 2022 година и 11.563 денари за 2023 година;
3. Трошоците за бруто плати изнесуваат 1.505.086 денари за 2021 година, 1.553.700 денари за 2022 година и 1.603.885 денари за 2023 година;
4. Другите услуги изнесуваат 46.528 денари за 2021 година, 47.366 денари за 2022 година и 48.052 денари за 2023 година;
5. Останатите и вонредните трошоци изнесуваат 140.327 денари за 2021 година, 142.432 денари за 2022 година и 144.568 денари за 2023 година;

6. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот изнесуваат 15.943 денари за 2021 година, 16.182 денари за 2022 година и 16.424 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно податоците од Барањето. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 91.806 денари за 2021 година, 89.539 денари за 2022 година и 84.971 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 165.758 денари за 2022 година и за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 10.063 денари за 2021 година, 11.130 денари за 2022 година и 11.366 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2021 година изнесува 26.459 денари, за 2022 година 21.864 денари и за 2023 година изнесува 17.444 денари Согласно направените пресметки во 2021 година се вклучени новонабавени основни средства во износ од 5.470.000 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 2,99 ден/м³ за 2021 година, 3,26 ден/м³ за 2022 година и 3,41 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така, во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води ЈП СТАНДАРД Дебар треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на Општина Дебар.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП СТАНДАРД Дебар ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 0,91% за 2021 година, 4,65% за 2022 година и 4,45% за 2023 година.

ЈП СТАНДАРД Дебар при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на

сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП СТАНДАРД Дебар да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-147/20
27 август 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски